

УКЛО 21- УИК

29-30 септември, Хотел Монтана - Крушево

Науката на УКЛО – искуства и перспективи

Програма

I ден: Отварање на конференцијата и работа во пленарни сесии

10.00-10.30 Регистрација на учесниците

10.30-10.40 Обраќање на ректорот проф. д-р Сашо Коруновски

10.40-10.50 Заедништвото на УКЛО - искуства и препораки (проф. д-р Науме Мариноски, ФТУ)

I пленарна сесија- Видливост, искуства и добри практики при изработката на научно-истражувачки трудови

10.50-11.10 Видливост на научните достигнувања на УКЛО и вмрежувања (проф. д-р Виолета Маневска, ФИКТ и проф.д-р Илија Јолевски, ФИКТ)

11.10 – 11.40 Кафе пауза

11.40-12.10 Митот за импакт фактор – личен став и искуство (проф. д-р Анка Трајковска Петковска, ТТФ)

Митот за импакт факторот ... од наслов до референци...
... од поднесување до прифаќање... (проф. д-р Оливера Костоска, ЕФ)

12.10-12.30 Софтверски алатки за референцирање при научни истражувања и публикации - користење и предности (асис. м-р Рената Петревска Нечкоска, ЕФ)

12.30-14.30 Ручек

II пленарна сесија – Проектни активности и лаборатории на УКЛО

14.30 – 15.00 Искуства од работата на проекти од ЕРАЗМУС+ програмата - Модел на практична настава во техничките науки, (проф. д-р Елизабета Бахтовска, ТФ и проф. д-р Гордана Јаневска, ТФ)

Искуства од работата на проекти од ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија (виш пред.д-р Гордана Ристевска Димитровска, ВМШ)

15.00-15.45 *Предностите од акредитација на лабораториите за тестирање при УКЛО за унапредување на апликативната дејност и соработката со бизнис заедницата (проф. д-р Марија Србиноска, НИТ; проф. д-р Љупче Кочоски, ФБН)*

Графичка лабораторија – Технички факултет-Битола, Можности за практична, научно-истражувачка и апликативна работа, проф. д-р Роберто Пашиќ, ТФ)

Кафе пауза 15.45-16.15

16.15-16.35 *Информации за можностите за мобилност во CEEPUS (проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, ЕФ) и COST програмите (проф. д-р Даниела Колтовска Нечовска, ТФ)*

16.35-17.00 *Практични насоки за подготовка на предлог проекти (проф. д-р Марјан Ангелески, ЕФ и проф. д-р Марија Башеска, ЕФ)*

17.00-17.30 *Прашања и дискусија*

17.30-20.00 *Слободни активности*

20.00-22.00 ***Заедничка вечера***

II ден: Работа во стручни сесии според научните подрачја на пристигнатите трудови

10.00 -11.30 *Презентација на општите коментари и заклучоци по пристигнатите трудови од страна на стручните комисии*

По еден претставник (модератор) од шесте стручни комисии избрани од координативното тело според научните подрачја, ќе презентира општи коментари и заклучоци за пристигнатите трудови, добиени од рецензентитена трудовите

11.30-12:00 *Заклучоци и препораки*

12.00 -14.00 *Слободни активности*

14.00-15.30 ***Ручек***